

16-ти состанок на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион "Шара"

21-ви февруари 2017 година, Призрен, Косово*

ПРОГРАМА

10:30 – 11:00 **Пристигнување на учесниците**

11:00 – 11:15 **Поздравен говор**

Г-дин Сретен Коцески, Претседател на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион "Шара"

Г-дин Фламур Сулејмани, Потпретседател на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион "Шара"

Г-а Арјола Доми, Потпретседателка на Групата на засегнати страни за прекуграничниот регион "Шара"

Г-дин Емрула Спахиу, Регионален координатор за прекуграничниот регион "Шара"

11:15 – 11:20 **Вовед во програмата**

Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот регион "Шара"

11:20 – 11:50 **Преглед на генералните и идни активности од имплементацијата на АБДА во прекуграничниот регион "Шара" за периодот јануари – април 2017**

Преглед на активностите во рамки на АБДА:

- Поддршка и помош на членовите на Групата од страна на СВГ/ЕУП при аплицирање на отворените повици во прекуграничниот регион "Шара", со осврт на IPA CBC
- Состаноци на Групата на засегнати страни во рамки на АБДА
- Видливост на активностите

Г-дин Емрула Спахиу, Регионален координатор за прекуграничниот регион "Шара"

Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот регион "Шара"

11:50 – 12:30 **Преглед на активностите во рамки на програмата "Луѓе за луѓе" во прекуграничниот регион "Шара"**

Елаборирање на завршените и идните "Луѓе за луѓе" настани во прекуграничниот регион "Шара" за периодот Декември, 2016 – Февруари, 2017:

* Ваквото определување е без оглед на статусот и истото е во согласност со Резолуцијата 1244/1999 на Советот за безбедност на Обединетите нации и мислењето на Меѓународниот суд на правдата во врска со декларацијата за независност на Косово.

- Regional Youth Entrepreneurship Fair
- Rural Tourism Fair in Prizren
- Mapping touristic destinations in Zupa

Г-дин Емрула Спахиу, Регионален координатор за прекуграничниот регион “Шара”

Г-а Бојана Јовановска, Регионална менаџерка на прекуграничниот регион “Шара”

12:30 – 12:50 **Кафе пауза**

12:50 – 13:20 **Информативна сесија за резултатите од вториот повик од АБД Грант шемата во рамки на LEIWW програмата**

Г-дин Дарко Бужаровски, Теренски соопработник за прекуграничниот регион “Шара”

13:20 – 13:30 **Заклучоци**

13:30 – 15:00 **Ручек**

Заминување на учесниците